



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА РЕСЕН

15.05.2017
Бр.6 Год.52

. 047/551-483

АКТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН

1.

(,, ” 50 1 3 71 1 3
O .5/02) ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015) (,,

– 10 -

2017 a

– 10 -

2017 ,
15.05.2017 .

.09-1049/1
15.05.2017

- . .

7 (,, . 17 1 2 . . 199/14,44/15,193/15,31/16 163/16) 23 1
(,, . . 07/10,13/13, 8/15 11/15)
15.05. 2017 :

–
10 -

2017

I.

2017

V.

V.19.

V.

19.

1 1 . . . „

„

:

1 1 . . .

„

„

:

- : 5477

„

- : 5449

„

- : 5452

„

- : 6375/1

„

„

= 1,50 .

2017 .

.08-927/6
15.05.2017

2.

(,, „ 50 1 3 71 1 3
 O („ .5/02) „ .7/2010,
 13/2013, 8/2015 11/2015)

1 1 . . ,, „

1 1 . . ,, „ 15.05.2017 ,
 .

.09-1049/2
 15.05.2017 - . .

(,, „ 23 199/14 44/15) , 50 4
 („ . . . „ .5/02), 16 1, 1
 23 1 6 11/15), „
 07/10,13/13, 8/15 15.05.2017 ,

1 . . ,, „ 1

1

• 1 1 . . ,, „ 3 30%, ,
 1,50 . ,

- : 5477 „
 - : 5449 „
 - : 5452 „
 „

- : 6375/1 „ ”

= 1,50 .

2

0

/

/

3

.08-927/7
15.05.2017

3.

(,, 50 1 3
” .5/02)
O (,, 71 1 3
13/2013, 8/2015 11/2015) .7/2010,

- “ ,
“

2

- “ ,
“

2,
15.05.2017 .

.09-1049/3
15.05.2017

- . .

(,,
 (,,
 18 3 20 1 2
 36 . 1 .15
 “ .05/02), 23 . 1 . 47
 ” .7/2010, 13/2013,8/2015 11/2015)
 (“ . .61/04, 96/04, 67/07, 156/09 47/11
 192/2015) 16 4 (“
 “ .62/05, 88/08 35/11 139/2014), 63 –
 , 15.05.2017 , :

“ - “ , 2

1

-

2 01/2016.

2

21.225.398,00 ,

“ - “ ,

3

/ - :

: 21.225.398,00

-
-
-
-
-

:
:
13
3
:

13

4

1

5

- ,
.

6

,

- “

,

2,

. 08-

2416/25 28.10.2016 ,
.13 31.10.2016 .

7

“

“

.08-927/8
15.05.2017

..

4.

(,, ” 50 1 3 71 1 ” 3
O .5/02) .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015) (,,

(. .)

(. .)
15.05.2017 .

.09-1049/4
15.05.2017

- ..

(, „ 50 1 6
“ .5/05) 23 “ 47
(, „ 7/10, 13/13, 8/15 11/15),
15.05 2017 ,

(.)
1
“ ” . “
(.)
2

.08-927/9
15.05.2017

5.

(, „ 50 1 3
” .5/02) 71 1 3
O (, „ ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015)

(
)
(
)
15.05.2017

.09-1049/5
15.05.2017

(„ 36 1 15
“ . 05/02) 23 1 47
“ . 07/10 13/13),
15.05.2017

(.)

1
” (.
)“ .
-
.LRCP-1/17 14.03.2017
“ ”

2 10% -

3

4

.09-927/10
15.05.2017

6.

(,, O 50 1 3 71 1 3
13/2013, 8/2015 11/2015) („ .5/02) („ ” .7/2010,

B.1

B.1

15.05.2017 ,

.09-1049/6
15.05.2017

- . .

. 18 ,

(,, . . . 4/15) 23 1 7
(,, . . . 07/10,13/13, 8/15 11/15) ,
15.05.2017 . :

.1

. 18 ,

(,, . . . 4/15) 23 1 7
(,, . . . 07/10,13/13, 8/15 11/15) ,

.1389/1 ,

4 .

()

3-

.1

: 3-
:

1389/1

= 422,00 2.

2017 .

.08-927/11
15.05.2017 .

..

7.

(,, ” 50 1 3
O .5/02) 71 1 3
13/2013, 8/2015 11/2015) („ ” .7/2010,

2018

.932/1 08.05.2017

2018

.20-932/1 08.05.2017

15.05.2017 .

.09-1049/7
15.05.2017

- ..

15 Maj 2017 „ . 6

86 („
” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)
15.05.2017 ,
2018 .20-932/1

08.05.2017

1. .20-932/1 08.05.2017 . 2018

.08-927/12
15.05.2017 . .

8.

(„ 50 1 3
” .5/02) 71 1 3
O („ ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015)

2017

2017 ,
15.05.2017 .

.09-1049/8
15.05.2017 - . .

86 (,,
” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)
15.05.2017 ,
2017 ,

1. 2017 .

.08-927/13
15.05.2017 . .

9.

(,, ” 50 1 3 71 1 ” 3
O .5/02) .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015) (,,

(2017)

()
2017,
15.05.2017 .

.09-1049/9
15.05.2017 - . .

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/2005, 2008)

О Д Л У К А

за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина РЕСЕН
за 2017 година

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина РЕСЕН
за 2017 година на следниот начин :

Потпрограма Потставка	БУѢТ	САМОФИН.	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
E00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА					
426990 Други оперативни расходи	-500.000	0	0	0	0
N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ					
425760 Превозни услуги во образованието	500.000	0	0	0	0
RAA Заштита на животната средина и природа (Капитални рас					
48019(Купување на друга опрема	0	0	0	2.450.000	0
482320 Изградба на пречистителни станици и колектори	0	0	0	-2.600.000	0
482940 Надзор над изградбата	0	0	0	150.000	0
	0	0	0	0	0

Бр. 08-927/14
15.05.2017

Претседател на Советот на
Општината
Методија Пашковски с.р

СОДРЖИНА:

1.	–	10 -	2017
			.1
2.	1	1 . . „ „	.3
3.		“ - “ ’	2..... .5
4.		(
).....	.7
5.		(
).....	.8
6.	B.1		.9
7.		2018	
	.20-932/1	08.05.201711
8.			2017
			.12
9.		()	
	2017	13